

2011023564

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07-1005/1  
22 февруари 2011 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

### З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

#### Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009 и 124/10), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

#### „Член 2-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

#### Член 2

По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:

#### „Член 68-а

(1) Директорот на Државниот инспекторат за транспорт, односно градоначалникот на општината односно градоначалникот на градот Скопје донесува годишна програма за работа на Државниот инспекторат за транспорт, односно општинскиот инспекторат и подготвува месечни планови за работа на инспекторатот.

(2) Директорот на Државниот инспекторат за транспорт за работата на инспекторатот во претходната година доставува годишен извештај до Владата на Република Македонија, а градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје до советот на општината, односно Советот на градот Скопје, најдоцна до 31 март во тековната година.“

### Член 3

По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:

#### „Член 69-а

Заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот:

- 1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;
- 2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи инспекторот;
- 3) да му поднесе барање за поведување прекршочна постапка и
- 4) да му поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.“

### Член 4

Членот 72 се менува и гласи:

„(1) Инспекторите за патишта донесуваат решенија во рамките на своите овластувања предвидени во овој закон.

(2) Против решението на државните инспектори за патишта и овластените инспектори за патишта на општината, односно градот Скопје може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(3) По жалбата против решението на државниот инспектор за патишта одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководни државни службеници од Државниот инспекторат за транспорт кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

(4) По жалбата против решението на овластениот инспектор за патишта на општината, односно градот Скопје, одлучува посебна комисија при општината, односно градот Скопје, составена од три члена именувани од градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководни државни службеници од општината, односно градот Скопје, кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

(5) Комисиите од ставовите (3) и (4) на овој член одлуката по жалбата треба да ја донесат во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

(6) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“

### Член 5

Одредбите од членовите 1, 2, 3 и 4 на овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.